

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 251

10 декември 2019, вторник

година LXXV

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3903. Одлука за помилување на осудени лица.....	2	3906. Одлука за испраќање на хуманитарна помош за заштита и спасување во Република Албанија.....	5
3904. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на проект за инфраструктура за изградба на ветерни електрани, пристапен пат, далековод и трафостаница КО Стојаково и КО Богданци вон град, Општина Богданци.....	2	3907. Решение за изменување на Решението за именување на претседател, членови и секретар на Комисијата за гранични премини на Република Северна Македонија со Република Албанија, Република Бугарија, Република Грција, Република Косово и Република Србија.....	6
3905. Одлука за давање согласност за набавка на недвижна ствар со учество во постапка за продажба на недвижна ствар.....	5	3908. Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтните деривати и горива за транспорт.....	6
		Огласен дел.....	1-136

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

МАКЕДОНИЈА

3903.

Врз основа на член 84, став 1, алинеја 9 од Уставот на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.52/1991, 1/1992, 31/1998, 91/2001, 84/2003, 107/2005, 3/2009, 49/2011, 6/2019) согласно член 1 од Законот за помилување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/93 и бр. 99/16), Претседателот на Република Северна Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Делумно се ослободува од извршување на неиздржаниот дел од казната затвор осуденото лице:

1. ИВАНА СЛОБОДАНЧО ЈАНГЕЛОВСКА-МАНАСИЕВА од с.Ињево, Радовиш, во траење од 6 месеци

II

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 08-1498/1

10 декември 2019 година

Скопје

Претседател на Република

Северна Македонија,

Стево Пендаровски, с.р.

3904.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 3 декември 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРАНИ, ПРИСТАПЕН ПАТ, ДАЛЕКОВОД И ТРАФОСТАНИЦА КО СТОЈАКОВО И КО БОГДАНЦИ ВОН ГРАД, ОПШТИНА БОГДАНЦИ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на ветерни електрани, пристапен пат, далековод и трафостаница КО Стојаково и КО Богданци вон град, Општина Богданци.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со површина од 419287м² ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
5673-дел	Стојаково	Ушите	пасиште	4
5674-дел	Стојаково	Билото	нива	6
5693-дел	Стојаково	Билото	нива	7
2001-ден	Стојаково	Билото	пасиште	3
5713-дел	Стојаково	Билото	Интензивно лозје	4
1990-дел	Стојаково	Побрешка Корија	нива	5
885-дел	Стојаково	Големо брдо	пасиште	4
883-дел	Стојаково	Големо брдо	пасиште	4
897-дел	Стојаково	Ваизова чешма	нива	6
904-дел	Стојаково	Ванзова чешма	пасиште	4
891-дел	Стојаково	Големо брдо	нива	6
892	Стојаково	Големо брдо	пасиште	4
894/2-дел	Стојаково	Ваизова чешма	нива	6
645-дел	Стојаково	Големо брдо	пасиште	4
595-дел	Стојаково	Лојзова чешма	пасиште	4
597-дел	Стојаково	Катр тепе	пасиште	4
928-дел	Стојаково	Ванзова чешма	пасиште	4
593-дел	Стојаково	Лојзова чешма	пасиште	4
929-дел	Стојаково	Ванзова чешма	нива	6
558-дел	Стојаково	Трапишта	пасиште	4
520/1-дел	Стојаково	Штерпа	нива	6
520/3-дел	Стојаково	Штерпа	нива	6
519/1-дел	Стојаково	Штерпа	пасиште	4
518/1-дел	Стојаково	Штерпа	нива	6
517-дел	Стојаково	Штерпа	пасиште	4
520/2-дел	Стојаково	Штерпа	нива	6
519/2-дел	Стојаково	Штерпа	нива	6
501-дел	Стојаково	Штерпа	пасиште	4
518/2-дел	Стојаково	Штерпа	нива	6
411-дел	Стојаково	Штерпа	нива	5
410/2-дел	Стојаково	Трчето	нива	5
410/1-дел	Стојаково	Трчето	нива	5
409-дел	Стојаково	Штерпа	нива	5
407/1-дел	Стојаково	Штерпа	лојзе	4
405-дел	Стојаково	Штерпа	лојзе	3
417-дел	Стојаково	Штерпа	нива	4
404-дел	Стојаково	Штерпа	лојзе	3
403-дел	Стојаково	Штерпа	Интензивно лозје	3
402-дел	Стојаково	Штерпа	нива	4
397/2-дел	Стојаково	Штерпа	нива	5
397/1-дел	Стојаково	Штерпа	Интензивно лозје	3
395-дел	Стојаково	Штерпа	нива	5
394/2-дел	Стојаково	Штерпа	нива	6
297/2-дел	Стојаково	Османагов бунар	нива	5
297/1-дел	Стојаково	Османагов бунар	нива	5
298-дел	Стојаково	Османагов бунар	нива	5
296-дел	Стојаково	Османагов бунар	нива	5
294-дел	Стојаково	Османагов бунар	нива	6
292-дел	Стојаково	Османагов бунар	нива	6
291-дел	Стојаково	Воизова чешма	нива	5
287-дел	Стојаково	Калдрма	нива	1
570 - дел	Стојаково	Трапишта	лојзе	3
574 - дел	Стојаково	Трапишта	нива	5
575 - дел	Стојаково	Трапишта	нива	5
632 - дел	Стојаково	Катар тепе	нива	6
642 - дел	Стојаково	Кара тепе	пасиште	4
645 - дел	Стојаково	Големо Брдо	пасиште	4
657-дел	Стојаково	Студена вода	нива	6

7809/1-дел	Богданци вон град	Попрата	лозја	1
7806-дел	Богданци вон град	Попрат	лозја	2
7804/2-дел	Богданци вон град	Папрат	нива	3
7811-дел	Богданци вон град	Попрата	лозја	1
8177-дел	Богданци вон град	Алинка	лозја	1
5511	Богданци вон град	Гладно Поле	нива	2
5512/1 -дел	Богданци вон град	Гладно Поле	нива	2
5512/2-дел	Богданци вон град	Гладно Поле	нива	2
5513/1	Богданци вон град	Гладно Поле	нива	2
5513/2	Богданци вон град	Гладно Поле	инт.лозје	1
7007 - дел	Богданци вон град	Смоквинје	нива	2
7103 -дел	Богданци вон град	Смоквинје	нива	2
7105 -дел	Богданци вон град	Смоквинје	нива	2
7473/2	Богданци вон град	Барта	нива	3
7476	Богданци вон град	Барта	нива	3
7406-дел	Богданци вон град	Смоквинје	нива	2
7593-дел	Богданци вон град	Барта	нива	2
7512 -дел	Богданци вон град	Барта	нива	4
7507-дел	Богданци вон град	Барта	нива	4
7884--дел	Богданци вон град	Папрат	интензивно .лозје	2
7885--дел	Богданци вон град	Папрат	нива	3
7886/1	Богданци вон град	Папрат	нива	3
7886/2	Богданци вон град	Папрат	нива	3
7899-дел	Богданци вон град	Папрат	лозја	1
7821-дел	Богданци вон град	Попрата	лозја	1
3927-дел	Богданци вон град	Гупска чешма	пасишта	3
4579-дел	Богданци вон град	Дупки	Пасишта	4
3997-дел	Богданци вон град	Палјурци	нива	5
4642-дел	Богданци вон град	Дупки	пасишта	6
4643-дел	Богданци вон град	Дупки	нива	5
4646-дел	Богданци вон град	Дупки	нива	6
4439-дел	Богданци вон град	Палјурци	нива	5
4442-дел	Богданци вон град	Толјуг	нива	5
4444-дел	Богданци вон град	Толјуг	пасишта	4
4443-дел	Богданци вон град	Талјуги	пасишта	4
3982-дел	Богданци вон град	Талјуги	нива	5
3978-дел	Богданци вон град	Талјуги	нива	5
3979-дел	Богданци вон град	Талјуги	нива	6
3977-дел	Богданци вон град	Бурови ниви	нива	6
4446-дел	Богданци вон град	Бурови ниви	лозја	4
4447-дел	Богданци вон град	Бурови ниви	лозја	4
4453-дел	Богданци вон град	Бурови ниви	нива	6
4455-дел	Богданци вон град	Бурови ниви	нива	5
4458-дел	Богданци вон град	Бурови ниви	лозја	4
4469-дел	Богданци вон град	Бурови ниви	пасишта	4
4470-дел	Богданци вон град	Бурови ниви	лозја	4
4468/2-дел	Богданци вон град	Бурови ниви	лозја	4
4471-дел	Богданци вон град	Бурови ниви	нива	6
4472-дел	Богданци вон град	Бурови ниви	пасишта	4
4473-дел	Богданци вон град	Бурови ниви	лозје	4
4474-дел	Богданци вон град	Бурови ниви	лозје	4
4475-дел	Богданци вон град	Бурови ниви	лозје	4
4479-дел	Богданци вон град	Бурови ниви	нива	6
4480/2-дел	Богданци вон град	Бурови ниви	нива	6
4520/5-дел	Богданци вон град	Бурови ниви	пасишта	4
4519-дел	Богданци вон град	Бурови ниви	лозје	4
4518-дел	Богданци вон град	Бурови ниви	лозје	4
4517-дел	Богданци вон град	Бурови ниви	лозје	4
4493-дел	Богданци вон град	Палјурци	пасишта	4
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				515800м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-439/1	Заменик на претседателот
3 декември 2019 година	на Владата на Република
Скопје	Северна Македонија,
	д-р Кочо Ангџев , с.р.

3905.

Врз основа на член 67-б став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 3 декември 2019 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА НАБАВКА НА
НЕДВИЖНА СТВАР СО УЧЕСТВО ВО ПОСТАПКА
ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНА СТВАР**

Член1

Со оваа одлука се дава согласност на Државниот завод за индустриска сопственост за набавка на недвижна ствар со учество во постапка за продажба на недвижна ствар по пат на електронски јавно наддавање, објавена од Град Скопје, со Објава бр.02/2019 од 19/11/2019 година, а која се состои од недвижна ствар која се наоѓа на ул. Даме Груев бб, на КП бр.11949/18 во КО Центар 1, со вкупна површина од 1120 м², влез 1, кат 1, група на деловни простории во сопственост на Град Скопје составена од следните бр. 10 со површина од 52 м², канцеларија бр. 11 со површина од 73 м², канцеларија бр. 12 со површина од 73 м², канцеларија бр. 13 со површина од 68 м², канцеларија бр. 15 со површина од 43 м², канцеларија бр. 16 со површина од 67 м², канцеларија бр. 17 со површина од 66 м², канцеларија бр. 18 со површина 62 м², канцеларија бр. 20 со површина од 101 м², канцеларија бр. 21 со површина од 94 м², канцеларија бр. 22 со површина од 84 м², канцеларија бр. 24 со површина од 54 м², канцеларија

бр. 25 со површина од 52 м², канцеларија бр. 26 со површина од 60 м², канцеларија бр. 27 со површина од 60 м², канцеларија бр. 28 со површина од 60 м² и канцеларија бр. 29 со површина од 51 м², запишани во Имотен лист бр. 106535 за КО Центар 1.

Член 2

Државниот завод за индустриска сопственост во постапката за продажба на недвижната ствар од член 1 на оваа одлука ќе може на наддава најмногу до 15% од проценетата вредност на недвижната ствар од член 1 на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-9309/1	Заменик на претседателот
3 декември 2019 година	на Владата на Република
Скопје	Северна Македонија,
	д-р Кочо Ангџев , с.р.

3906.

Врз основа на член 16 точка 4 од Законот за заштита и спасување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10. 41/14, 129/15, 71/16, 106/16 и 83/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 3 декември 2019 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ХУМАНИТАРНА ПОМОШ
ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ВО РЕПУБЛИКА
АЛБАНИЈА**

1. Република Северна Македонија испраќа хуманитарна помош на Република Албанија, која се состои од 3 716 ќебиња.

2. Хуманитарната помош од точка 1 од оваа одлука се обезбедува од страна на Дирекцијата за заштита и спасување.

3. Транспортот на хуманитарната помош од точка 1 од оваа одлука ќе го организира Дирекцијата за заштита и спасување.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-9791/2 Заменик на претседателот
3 декември 2019 година на Владата на Република
Скопје Северна Македонија,
 д-р **Кочо Ангџев**, с.р.

3907.

Врз основа на член 4 став 2 од Одлуката за формирање Комисија за гранични премини на Република Северна Македонија со соседните држави („Службен весник на Република Македонија“ бр. 118/09 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 57/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 26 ноември 2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЧЛЕНОВИ И СЕКРЕТАР НА КОМИСИЈАТА ЗА ГРАНИЧНИ ПРЕМИНИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА СО РЕПУБЛИКА АЛБАНИЈА, РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА, РЕПУБЛИКА ГРЦИЈА, РЕПУБЛИКА КОСОВО И РЕПУБЛИКА СРБИЈА

1. Во Решението за именување на претседател, членови и секретар на Комисијата за гранични премини на Република Северна Македонија со Република Албанија, Република Бугарија, Република Грција, Република Косово и Република Србија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 149/09, 45/12, 194/14, 165/17 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 181/19), во точката 1 зборовите „Виктор Димовски“, се заменуваат со зборовите „Зоран Попов“.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-9837/1 Заменик на претседателот
26 ноември 2019 година на Владата на Република
Скопје Северна Македонија,
 м-р **Радмила Шекеринска-Јанковска**, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ

3908.

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 16 и член 149 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 96/2018 и „Службен весник на РСМ“ бр.96/2019) и член 8 од Правилникот за формирање на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт („Службен весник на РСМ“ бр. 103/2019 и 212/2019), а имајќи ги во предвид Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр. 32/2001...120/18 и „Службен весник на РСМ“ бр.108/2019, 143/2019 и 225/2019), Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99...198/18 и „Службен весник на РСМ“ бр.98/2019 и 124/2019), Законот за животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/2005... 99/18) и Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и уплатување на надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз и/или производство на нафтени деривати („Службен весник на РМ“ бр.138/09...51/14), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 10.12.2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИ МАЛОПРОДАЖНИ ЦЕНИ НА НАФТЕНИТЕ ДЕРИВАТИ И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ

Член 1

(1) Највисоките малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт, изнесуваат:

- Моторен бензин -	67,00 (денари/литар)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	
- Моторен бензин -	69,00 (денари/литар)
ЕУРОСУПЕР БС - 98	
- Дизел гориво -	61,50 (денари/литар)
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	
- Масло за горење - Екстра	50,50 (денари/литар)
лесно 1 (ЕЛ-1)	
- Мазут М-1 НС	34,478 (денари/килограм)

(2) Трговците на големо и трговците на мало со нафтени деривати и горива за транспорт можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати и горива за транспорт и пониско од највисоките цени утврдени од став (1) од овој член.

(3) Највисоките малопродажни цени формирани согласно став (1) на овој член, освен цената за мазутот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко склад на трговец на големо со нафтени деривати и горива за транспорт во земјата.

(4) Во највисоките малопродажни цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот за данокот за додадена вредност.

Член 2

(1) Во највисоките малопродажни цени на нафтени-те деривати и горива за транспорт утврдени со членот 1 од оваа Одлука, содржани се и највисоките набавни цени, кои изнесуваат:

- Моторен бензин -	27,691 (денари/литар)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	
- Моторен бензин -	29,457 (денари/литар)
ЕУРОСУПЕР БС - 98	
- Дизел гориво -	30,155 (денари/литар)
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	
- Масло за горење -	29,772 (денари/литар)
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	
- Мазут М-1 НС	27,329 (денари/килограм)

Член 3

Во највисоките малопродажни цени утврдени со членот 1 од оваа Одлука, содржан е надоместок за трошоци за работење преку склад и трговска маржа, кој за Еуросупер БС-95, Еуросупер БС-98 и за Еуродизел БС (Д-Е V) е во износ од 5,600 денари/литар, за Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) е во износ од 5,615 денари/литар, додека за мазутот М-1 НС надоместокот е во износ од 1,00 денар/килограм.

Член 4

Во највисоките малопродажни цени утврдени со членот 1 од оваа Одлука, со исклучок за мазутот М-1 НС, содржан е надоместокот за транспортни трошоци од склад до бензински станици во износ од 0,75 денари/литар за сите нафтени деривати.

Член 5

Во највисоките малопродажни цени утврдени со членот 1 од оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

- Моторен бензин -	0,080 (денари/литар)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	
- Моторен бензин -	0,080 (денари/литар)
ЕУРОСУПЕР БС - 98	
- Дизел гориво -	0,030 (денари/литар)
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	
- Масло за горење -	0,040 (денари/литар)
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	
- Мазут М-1 НС	0,050 (денари/килограм)

Член 6

Во малопродажните цени утврдени со членот 1 од оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз и/или производство на нафтени деривати и тоа:

- Моторен бензин -	0,890 (денари/литар)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	
- Моторен бензин -	0,890 (денари/литар)
ЕУРОСУПЕР БС - 98	
- Дизел гориво -	0,300 (денари/литар)
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	
- Масло за горење -	0,300 (денари/литар)
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	
- Мазут М-1 НС	0,740 (денари/килограм)

Член 7

Во малопродажните цени утврдени со членот 1 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот за акцизите, изнесуваат и тоа:

- Моторен бензин -	21,769 (денари/литар)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	
- Моторен бензин -	21,698 (денари/литар)
ЕУРОСУПЕР БС - 98	
- Дизел гориво -	15,284 (денари/литар)
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	
- Масло за горење -	6,320 (денари/литар)
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	
- Мазут М-1 НС	0,100 (денари/килограм)

Член 8

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 11.12.2019 година и истата ќе се објави во “Службен весник на Република Северна Македонија” и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Бр. 02-3720/1

10 декември 2019 година
СкопјеПретседател,
Марко Бислимоски, с.р.



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.

Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски

телефон: +389-2-55 12 400

телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2019 година изнесува 10.100 денари.

„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.

Рок за рекламации: 15 дена.

Жиро-сметка: 300000000188798.

Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

ISSN 0354-1622



2019251